

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Јунајтед Груп Б.В. (United Group B.V.), регистрирано седиште на адреса Овершистрат 61-5 1062 ХД Амстердам, Холандија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 02.07.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Груп Б.В. (United Group B.V.), регистрирано седиште на адреса Овершистрат 61-5 1062 ХД Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над трговското друштво Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А. (Hellenic Telecommunication and Telematic Applications S.A.), со регистрирано седиште на адреса Кантза, Палини од Атика, П.Ц. 153 51, Грција, по пат на преземање на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 08.06.2020 година, а дополнето на 16.06.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Јунајтед Груп Б.В. (United Group B.V.), регистрирано седиште на адреса Овершистрат 61-5 1062 ХД Амстердам, Холандија, со која Јунајтед Груп Б.В. ќе стекне самостојна контрола над трговското друштво Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А. (Hellenic Telecommunication and Telematic Applications S.A.), со регистрирано седиште на адреса Кантза, Палини од Атика, П.Ц. 153 51, Грција, по пат на стекнување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Јунајтед Груп Б.В. е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс (BC Partners), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски

инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс во република Северна Македонија има регистрирано присуство преку следните индиректно зависни друштва:

- **Тотал ТВ ДОО Скопје**, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, Северна Македонија, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа;
- **ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје**, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, Северна Македонија, кое се бави со маркетиншки дејности.

Исто така, на територијата на Северна Македонија БЦ Партнерс, преку Јунајтед Груп, се присутни со обезбедување на следните услуги:

- телевизиски канали кои се емитуваат од страна на поврзани лица, односно реемитуваат од страна на локални оператори, вклучувајќи ги N1, Grand, Cinemania, SportKlub, FightChannel, Pikaboo, Vavoom, IDJTV, Lov i Ribolov, Brainz, Nova S итн. (Јунајтед Медиа (UnitedMedia));
- услуги за огласување (ДирецтМедиа (DirectMedia), Кас Медиа (CasMedia));
- телекомуникациски услуги (ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје; минимални приходи на локалниот пазар остваруваат Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovskemreže d.o.o. Beograd) и Телемахд.о.о. Љубљана (Telemachd.o.o. Ljubljana).

Со цел обезбедување на комплетни информации, подносителот исто така во известувањето наведува дека БЦ Партнерс оствариле најголем дел од своите приходи во Северна Македонија во 2018 година (преку 95%) преку Јунајтед Груп, меѓутоа оствариле и одредени ограничени приходи преку други портфолио друштва: SpringerNature, Pharmathen и Keter.

Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А. обезбедува широк опсег на услуги на дистрибуција на медиумски содржини, широкопојасен пристап на интернет и фиксна телефонија под брендот „Нова“ (Nova) на домаќинства, претпријатија и јавни тела во Грција и на Кипар.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Владимир Наумовски